



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 31 август 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XL

Цена на овој број е 34 динари. – Преплатата за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

452.

Врз основа на член 105а став 1 од Законот за основице на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), врз основа на согласност со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ВО 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/84) во точка 4 став 2 во табелата се вршат следните измени и дополненија:

1) во гранката 0109 „Производство на обоени метали“ зборовите: „бакар, олово, цинк, глина, алуминиум, магнезиум, антимон“ се заменуваат со зборовите: „сите производи“;

2) во гранката 0118 „Производство на базни хемиски производи“ во првата алинеја, по зборовите: „бикарбонати“, се додаваат зборовите: „бакар сулфат, натриум хидроксид (солве) – за широка потрошувачка, калциум карбид, трихлоретилен и перхлоретилен“, по зборовите: „технички гасови“ записката се заменува со точка и записка, а зборовите: „освен ацитилен“, се бришат, а по зборот: „винска“, се додава зборот: „лимонска“. Во втората алинеја по зборовите: „сите производи“ записката и зборовите: „освен вештачки ѓубрива“ се бришат;

3) во гранката 0119 „Преработка на хемиски производи“ зборовите: „индустриско-прехранбени“ се заменуваат со зборовите: „индустриски и прехранбени“, а зборовите: „бои и лакови“ – со зборовите: „премачкувачки средства за индустриски цели“;

4) во гранката 0124 „Производство и преработка на хартија“ по зборовите: „рого-хартија“, се додаваат зборовите: „картони, обична и бранеста лепенка“;

5) во гранката 0125 „Производство на текстилни предива и ткаенини“ по зборовите: „сите производи“ се додаваат зборовите: „за репродукција“;

6) во гранката 0130 „Производство на прехранбени производи“ зборот: „шеќер“, се заменува со зборовите: „брашно за добиточна храна и трици“;

7) по гранката 0300 „Шумарство“ се додава нова гранка 0604 „Аеродромски услуги“.

Став 4 се брише.

2. Во точка 8 во третиот и четвртиот ред одозгора по зборот: „гас“ записката се заменува со точка и записка, а зборовите: „сурова нафта и деривати на нафта; вештачки ѓубрива“ се бришат, а во шестиот ред одозгора зборот: „цигари“ се брише.

3. Во точка 9 во четвртиот ред одозгора зборот: „леб“, се заменува со зборовите: „леб и печива.“ а по зборовите: „пастеризирано млеко“, записката се заменува со точка и записка, а зборовите: „брашно за добиточна храна и трици“ се бришат.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 354
30 август 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

453.

Врз основа на член 4 став 6 од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74, 68/81 и 57/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СРАЗМЕРНИОТ ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ИМ СЕ НАДОМЕСТУВААТ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1983 ГОДИНА

1. За пензиите на борците од Народноослободителната војна што во целост го товарат буџетот на федерацијата, на самоуправниите интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и автономните покраини им се надоместуваат за 1983 година, на име водење на постапката за остварување на правото на пензија, просечни трошоци во износ од 825 динари.

2. За пензиите на борците од пред 9 септември 1943 година што делумно го товарат буџетот на федерацијата, а кои се усогласени во 1983 година според одредбите на член 58 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување на самоуправниите интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и автономните покраини им припаѓа надомест за водење на постапката за усогласување на пензиите, во износ од 416 динари за 1983 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 309
31 мај 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

454.

Врз основа на член 72 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/84 и 42/84), во точка 1 во одредбата под 1 бројот: „11.314.629.500” се заменува со бројот: „11.713.614.000”, а во ставот 2 бројот: „1.728.867.648”, се заменува со бројот: „1.329.883.148”.

2. Во Распоредот на девизите за 1984 година, кој е составен дел на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1984 година, ред. бр. 64, 65 и 67 се менуваат и гласат:

„64 Туристички сојуз на Југославија			
Нестоковни плаќања:			
- службени патувања	172.000		
- претставништва	145.336.000		
- други плаќања	389.590.000	535.098.000	
Вкупно:			535.098.000

65 Стопанска комора на Југославија			
Нестоковни плаќања:			
- службени патувања	3.250.000		
- претставништва	288.963.000		
- саеми и изложби	162.546.000		
- котизации	2.970.000		
- други плаќања	3.951.000	461.680.000	
стоковни плаќања			840.000
Вкупно:			462.520.000

66 Задружен сојуз на Југославија			
Нестоковни плаќања:			
- службени патувања	261.000		
- котизации	592.000	853.000	
Вкупно:			853.00

67 Национален одбор на СФРЈ на Меѓународната трговска комора			
Нестоковни плаќања:			
- службени патувања	78.000		
- котизации	768.000	846.000	
Вкупно:			846.000

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 348
26 јули 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

455.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА РОКОВИТЕ ЗА ОБРАБОТКА И ОБЈАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ, ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗИ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат роковите за обработка и објавување на публикации за финансиските податоци, показатели, информации и анализи од статистичките истражувања од интерес за целата земја од делокругот на Службата на општественото книговодство.

Под рокови за обработка на финансиски податоци и показатели, во смисла на овој правилник, се подразбираат и роковите за обработка на финансиски податоци и показатели за организационите единици на Службата на општественото книговодство (филијали, центри и Службата на општественото книговодство на Југославија) како и роковите во кои Службата на општественото книговодство на Југославија (во натамошниот текст: СОКЈ) ги објавува податоците, показателите, информациите и анализите.

Обработка на податоци и показатели**Член 2**

Под рокови утврдени со овој правилник се подразбираат роковите за доставување на извештаи односно на обработени податоци на соодветни носители (медии) меѓу организационите единици на Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: „Службата”), во смисла на член 1 став 2 од овој правилник.

Ако последниот ден на рокот од став 1 на овој член паѓа во недела или на ден на државен празник, рокот истекува со истекот на првиот нареден ден.

Член 3

За обработка на финансиски податоци и показатели од месечните статистички истражувања се утврдуваат следните рокови за организационите единици на Службата:

Назив на статистичкото истражување	Рокови		
	Филијала	Централа	СОКЈ
1	2	3	4
1. Месечен извештај за расчленетиот промет на жиро и на другите сметки на корисниците на општествени средства (Р-1)	10 во мес.	17 во мес.	20 во мес.
2. Месечен извештај за плаќањата извршени за сметка на членови на интерната банка (Р-1)	10 "	17 "	20 "
3. Месечен извештај за постапката за санација (С)	10 "	17 "	20 "
4. Месечен извештај за неизвршените обврски на корисници на општествени средства евидентирани во редоследот на наплатата кај СОКЈ (Л)	06 "	10 "	16 "
5. Месечен извештај за наплатата на приходите на ОПЗ и нивните фондови, на СИЗ и други самоуправни организации и нивната распределба на корисниците (Б-2)	08 "	12 "	14 "
6. Месечен извештај за исплатите за инвестиции од средствата на инвестиционите кредити во користење (ИН-К-1)	14 "	17 "	19 "
7. Месечен извештај за исплатите за инвестиции од средствата на корисниците на општествени средства (ИН-1)	12 во мес.	17 во мес.	19 во мес.
8. Збирна обработка на податоците за инвестиции врз основа на извештаите Р-1, ИН-1 и ИН-К-1	-	18 "	20 "
9. Месечен извештај за кредитите за обртни средства (К-1)	13 "	16 "	18 "
10. Статистичко следење за паричните примања и издавања на населението	-	-	23 "
11. Месечен извештај за бруто прометот и салдо на сметките на корисниците на општествени средства кај Службата (КН-1-СОКЈ)	06 "	09 "	12 "
12. Месечна спецификација на средствата на депозити по видување на корисниците на општествени средства (КН-2-СОКЈ)	06 "	09 "	12 "

По исклучок од роковите утврдени во став 1 на овој член, за статистичките истражувања: Месечен извештај за бруто-прометот и за салдото на сметките на корисниците на општествени средства кај Службата (КН-1-СОКЈ) и Месечната спецификација на средствата на депозити по видување на корисниците на општествени средства (КН-2-СОКЈ), поради изработка на заклучната состојба во организационите единици на Службата, роковите за декември се:

за филијалите	10.01.
за централите	15.01.
за СОКЈ	18.01.

Член 4

За обработка на финансиските податоци и показателите од статистичките истражувања врз основа на периодичните пресметки (за три, шест и девет месеци) на корисниците на општествени средства и на други статистички истражувања се утврдуваат следните рокови за организационите единици во Службата:

Назив на статистичкото истражување	рокови		
	Филијала	Централа	СОКЈ
1	2	3	4
Периодични пресметки			
1. Организации на здружен труд:			
1.1. Податоци од пропишаните обрасци за ОЗТ во областа на стопанството и аналитички табели и индикатори за периодот:			
- I-III	09.05.	15.05.	17.05.
- I-VI	09.08.	15.08.	17.08.
- I-IX	09.11.	15.11.	17.11.

	1	2	3	4
1.2. Основни податоци на организациите на здружен труд на стопанството, за периодот:				
- I-III	-	-	-	17.05.
- I-VI	-	-	-	17.08.
- I-IX	-	-	-	17.11
1.3. Организации на здружен труд во областа на стопанството што работат со загуба, за периодот:				
- I-III	09.05.		15.05.	18.05.
- I-VI	09.08.		15.08.	18.08.
- I-IX	09.11.		15.11.	18.11.
1.4. Податоци од пропишаните обрасци за ОЗТ од општествените дејности и аналитички табели и индикатори, за периодот:				
- I-III	14.05.		19.05.	21.05.
- I-VI	14.08.		19.08.	21.08.
- I-IX	14.11.		19.11.	21.11.
1.5. Основни податоци на организациите на здружен труд од општествените дејности, за периодот:				
- I-III	-	-	-	21.05.
- I-VI	-	-	-	21.08.
- I-IX	-	-	-	21.11.
1.6. Организации на здружен труд од општествените дејности што работат со загуба, за периодот:				
- I-III	14.05.		19.05.	22.05.
- I-VI	14.08.		19.08.	22.08.
- I-IX	14.11.		19.11.	22.11.
1.7. Работни заедници на организациите и заедниците, за периодот:				
- I-III	16.05.		21.05.	24.05.
- I-VI	16.08.		21.08.	24.08.
- I-IX	16.11.		21.11.	24.11.
2. Банки, за периодот:				
- I-III	16.05.		22.05.	25.05.
- I-VI	16.08.		22.08.	25.08.
- I-IX	16.11.		22.11.	25.11.
3. Заедници за осигурување на имоти и лица, за периодот:				
- I-III	16.05.		23.05.	26.05.
- I-VI	16.08.		23.08.	26.08.
- I-IX	16.11.		23.11.	26.11.
4. Самоуправни интересни заедници, за периодот:				
- I-III	18.05.		24.05.	27.05.
- I-VI	18.08.		24.08.	27.08.
- I-IX	18.11.		24.11.	27.11.
5. Органи и организации на општествено-политичките заедници за периодот:				
- I-III	21.05.		25.05.	28.05.
- I-VI	21.08.		25.08.	28.08.
- I-IX	21.11.		25.11.	28.11.
6. Буџети на општествено-политичките заедници, за периодот:				
- I-III	21.05.		26.05.	29.05.
- I-VI	29.08.		26.08.	26.08.
- I-IX	21.11.		26.11.	29.11.
7. Претпријатија, банки, осигурителни организации и други единици во странство, за периодот:				
- I-VI	16.09.		21.09.	26.09.
- I-IX	16.12.		21.12.	26.12.

	1	2	3	4
8. Податоци за работно-деловна единица во странство (ПЕ-2), за периодот I-VI	16.09.		21.09.	26.09.
9. Податоци за мешовито претпријатие во странство (МПС), за периодот I-VI.	16.09.		21.09.	26.09.
10. Споредбени показатели за искажување на резултатите од работата на работниците и од работењето на основните организации на здружен труд на стопанството, за периодот I-VI	-		-	20.08.
11. Споредбени показатели на резултатите од работата на работниците и од работењето на организациите на здружен труд на стопанството, по општините, за периодот I-VI	-		-	22.08.
12. Споредбени показатели за искажување на резултатите од работата на работниците и од работењето на основните организации на здружен труд од општествените дејности, за периодот I-VI	-		22.08.	-
13. Минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на организациите на здружен труд, за периодот I-VI	-		-	24.08.
14. Минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на работните заедници, за периодот I-VI	-		-	24.08.
15. Минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на заедниците за осигурување, за периодот I-VI	-		-	28.08.
16. Минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните интересни заедници, за периодот I-V9	-		-	29.08.
17. Податоци за работењето на организациите на здружен труд на малото стопанство, за периодот I-VI	-		-	30.08.
Други статистички истражувања				
1. Полугодишен извештај за обезбедување средства и плаќања за инвестиции во тек (ИН-ОБ 100, 101, 102 и 103):				
- со состојба на 30.03.	10.05.		15.05.	20.05.
- со состојба на 30.09.	10.11.		15.11.	20.11.
2. Тримесечен извештај за примена на инструментите за обезбедување на плаќањата (ОП), за периодот:				
- I-III	10.04.		15.04.	20.04.
- I-VI	10.07.		15.07.	20.07.
- I-IX	10.10.		15.10.	20.10.
- I-XII	10.01.		15.01.	20.01.

Член 5

За обработка на податоците и показателите од годишните статистички истражувања врз основа на завршните сметки на корисниците на општествени средства и од други статистички истражувања, се утврдуваат следните рокови за организациони единици во Службата:

	1	2	3	4
Завршни сметки				
1. Организации на здружен труд:				
1.1. Податоци од пропишаните обрасци за организациите на здружен труд на стопанството и аналитички табели и индикатори	11.03.		17.03.	20.03.
1.2. Основни податоци на организациите на здружен труд на стопанството	-		-	20.03.
1.3. Организации на здружен труд на стопанството што работат со загуба	11.03.		17.03.	21.03.

1	2	3	4
1.4. Податоци од пропишаните обрасци за организациите на здружен труд од општествените дејности и аналитички табели и индикатори	14.03.	20.03.	23.03.
1.5. Основни податоци на организациите на здружен труд од општествените дејности	-	-	23.03.
1.6. Организации на здружен труд од општествените дејности што работат со загуба	14.03.	20.03.	24.03.
1.7. Работни заедници на организации и заедници	16.03.	22.03.	25.03.
1.8. Податоци за акумулативната и репродуктивната способност на организациите на здружен труд на стопанството	-	-	26.03.
1.9. Податоци за задолженоста на организациите на здружен труд	-	-	27.03.
2. Банки	17.03.	23.03.	26.03.
3. Заедници за осигурување на имоти и лица	18.03.	24.03.	27.03.
4. Самоуправни интересни заедници	20.03.	26.03.	29.03.
5. Органи и организации на општествено-политичките заедници	21.03.	27.03.	30.03.
6. Буџети на општествено-политичките заедници	22.03.	28.03.	31.03.
7. Други корисници на општествени средства	24.03.	30.03.	02.04.
8. Определени корисници на општествени средства	24.03.	30.03.	02.04.
9. Претпријатија, банки, осигурителни организации и други единици во странство	10.04.	16.04.	20.04.
10. Податоци за работно-деловна единица во странство (ПЕ-2)	10.04.	16.04.	20.04.
11. Податоци за вложувања на средства на странски лица (ВССЛ)	10.04.	16.04.	20.04.
12. Податоци за мешовитото претпријатие во странство (МПС)	10.04.	16.04.	20.04.
13. Наспоредни показатели за искажување на резултатите од трудот на работниците и од работењето на основните организации на здружен труд во областа на стопанството	-	-	23.03.
14. Наспоредни показатели на резултатите од работата на работниците и од работењето на основните организации на здружен труд во областа на стопанството, по општини	-	-	25.03.
15. Наспоредни показатели за искажување на резултатите од трудот на работниците и од работењето на основните организации на здружен труд од општествените дејности	-	23.03.	-
16. Минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на организациите на здружен труд	-	-	27.03.
17. Минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на работните заедници	-	-	27.03.
18. Минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на банките и на другите финансиски организации	-	-	28.03.
19. Минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на заедниците за осигурување	-	-	29.03.
20. Минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните интересни заедници	-	-	31.03.

1	2	3	4
21. Минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на месните заедници	-	-	04.04.
22. Податоци за работењето на организациите на здружен труд на малото стопанство	-	-	05.04.
Други статистички истражувања			
1. Ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства (П)	15.04.	22.04.	25.04.
2. Ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на претпријатија, банки, осигурителни организации и на други работни единици во странство (П)	23.04.	15.05.	20.05.
3. Годишен извештај за бројната состојба на корисниците на општествени средства (БСК)	20.01.	28.01.	15.02.
4. Пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства (ОБС)	25.03	01.04	05.04

Објавување на статистички податоци, показатели, информација и анализи		Тримесечни публикации	Рок
Член 6			
Врз основа на обработката на податоците и показателите СОКЈ ги објавува, во периодични публикации, финансиските податоци и показатели, што ги издава месечно, тримесечно, полугодишно и годишно.		1) Статистички билтен за податоците од периодичните пресметки на организациите на здружен труд на стопанството во наспореден преглед на СФРЈ, СР и САП, за периодот:	
Под публикации на Службата, во смисла на овој правилник се подразбираат: статистички соопштенија, статистички билтени, публикации за наспоредни показатели, публикации за единствени показатели за планирање, информации и анализи на Службата.		- I - III	22.05.
		- I - VI	22.08.
		- I - IX	22.11.
Член 7		2. Статистички билтен за податоците од периодичната пресметка на организациите на здружен труд од општествените дејности во наспореден преглед за СФРЈ, СР и САП, за периодот:	
За објавување на обработени податоци и показатели на Службата, се утврдуваат следните рокови:		- I-III	25.05.
		- I-VI	25.08.
		- I-IX	25.11.
Месечни публикации		3. Статистички билтен за податоците од периодичната пресметка на банките и други финансиски организации и на заедниците за осигурување на имоти и лица, за периодот:	
1. Статистички билтен	15 во мес.	- I-III	01.06.
2. Соопштение за наплата на приходите на ОПЗ, на СИЗ од општествените дејности и на други самоуправни организации и фондови и нивна распределба на корисници и приходи за општи-општествени заеднички и други потреби	17 "	- I-VI	01.09.
		- I-IX	01.02.
3. Соопштение за исплатите за инвестиции во основни средства од сопствени средства на корисниците на општествени средства и од средства на кредити на банкарските организации	23 "	4. Статистички билтен за податоците од периодичната пресметка на самоуправните интересни заедници, за периодот:	
		- I-III	02.06.
4. Соопштение за исплатените чисти лични доходи	23 "	- I-VI	02.09.
		- I-IX	02.12.
5. Соопштение за паричните примања и издавања на населението од односите со општествениот сектор	26 "	5. Статистички билтен за податоците од периодичната пресметка на општествено-политичките заедници за периодот:	
		- I-III	04.06.
6. Соопштение за паричните средства за корисниците на општествени средства	15 "	- I-VI	04.09.
		- I-IX	04.12.
7. Соопштение за санација поради непокриената загуба по завршната сметка	23 "	Полугодишни публикации	
8. Соопштение за неизвршените обврски на корисниците на општествени средства, евидентирани во редоследот за наплата кај Службата	19 "	1. Публикација за наспоредните показатели на резултатите од трудот на работниците и од работењето на основните организации на здружен труд на стопанството, по периодичната пресметка, по општини, за периодот	
		I - VI	02.09.

	Р о к		Р о к
2. Публикација за наспoredните показатели на резултатите од трудот на работниците и од работењето на основните организации на здружен труд на стопанството, по периодичната пресметка, поединечно, по подгрупи на дејности, за периодот I-VI	28.09.	4. Публикација за наспoredните показатели на резултатите од трудот на работниците и од работењето на основните организации на здружен труд на стопанството по завршната сметка, поединечно, по подгрупи на дејности	29.04.
3. Публикација за наспoredните показатели на резултатите од трудот на работниците и од работењето на основните организации на здружен труд на стопанството, по периодичната пресметка по дејности, поединечно за сите организации на здружен труд во СФРЈ, за периодот I-VI	15.10.	5. Публикација за наспoredните показатели на резултатите од трудот на работниците и од работењето на основните организации на здружен труд на стопанството по завршната сметка, по дејности, поединечно за сите основни организации на здружен труд во СФРЈ	15.05.
4. Публикација за единствените показатели за планирањето по периодичната пресметка на основните организации на здружен труд на стопанството во наспoredниот преглед за СФРЈ, СР и САП по дејности, за периодот I-VI	20.10.	6. Публикација за единствените показатели за планирање по завршната сметка на основните организации на здружен труд на стопанството за СФРЈ, СР и САП, по дејности	20.05.
5. Публикација за единствените показатели за планирање по периодичната пресметка на организациите на здружен труд од општествените дејности за СФРЈ, СР и САП, за периодот I-VI	25.10.	7. Публикација за единствените показатели за планирање по завршната сметка на организациите на здружен труд на општествените дејности за СФРЈ, СР и САП, по дејности	30.05.
6. Публикација за единствените показатели за планирање по периодичната пресметка на работните заедници за СФРЈ, по дејности, за периодот I-VI	27.10.	8. Публикација за единствените показатели за планирање по завршната сметка на работните заедници за СФРЈ, по дејности	10.06.
7. Публикација за единствените показатели за потребите на планирањето од периодичната пресметка на самоуправните интересни заедници, за периодот I-VI	07.09.	9. Статистички билтен за податоците од завршните сметки на банките и други финансиски организации и на заедниците за осигурување на имоти и лица	04.04.
8. Публикација за наспoredните показатели на резултатите од трудот на работниците и од работењето на организациите на здружен труд на малото стопанство и поединечно, по подгрупи на дејности, за периодот I-VI	30.10.	10. Статистички билтен за податоците од завршната сметка на самоуправните интересни заедници	06.04.
9. Публикација за единствените показатели за планирање, по периодичната пресметка на основните организации на здружен труд на малото стопанство за СФРЈ, СР и САП, за периодот I-VI	03.11.	11. Публикација за единствените показатели за потребите на планирањето од завршната сметка на самоуправните интересни заедници	09.04.
Годишни публикации		12. Статистички билтен за податоците од завршната сметка на буџетот на општествено-политичката заедница	09.04.
1. Статистички билтен за податоците од завршната сметка на организациите на здружен труд на стопанството по наспoredен преглед за СФРЈ, СР и САП, и збирно за сите области	28.03.	13. Статистички билтен за податоците од завршната сметка на други и на определени корисници на општествени средства	10.04.
2. Статистички билтен за податоците од завршната сметка на организациите на здружен труд од општествените дејности, во наспoredен преглед за СФРЈ, СР и САП	31.03.	14. Публикација за наспoredните показатели на резултатите од трудот на работниците и од работењето на организациите на здружен труд на малото стопанство, поединечно по подгрупи на дејности, по завршната сметка	05.06.
3. Публикација за наспoredните показатели на резултатите од трудот на работниците и од работењето на основните организации на здружен труд на стопанството по завршната сметка, по општини	05.04.	15. Публикација за единствените показатели за планирање по завршната сметка на организациите на здружен труд на малото стопанство за СФРЈ, СР и САП, по дејности	10.06.

Член 8

Врз основа на обработените финансиски податоци и показатели, Службата изработува и објавува информации и анализи во следните рокови:

	Р о к		Р о к
Тримесечни информации и анализи			
1. Информација (анализа) за финансиските резултати од работењето на организациите на здружен труд од областа на стопанството, според податоците од периодичните пресметки, за периодот: - I-III - I-VI - I-IX	06.06. 06.09. 06.12.	3. Информација за изградбата на поголеми инвестициони објекти во СФРЈ, со состојба на: 31. III 30. IX	25.06. 25.12.
2. Информација за загубите на организациите на здружен труд од областа на стопанството, според податоците од периодичните пресметки, за периодот: - I-VI - I-IX	20.09. 20.12.	4. Информација за инвестициите во тек и за нивното покривање, со состојба на: 31. III 30. IX	15.06. 15.12.
3. Информација за работењето на банките, според податоците од периодичните пресметки, за периодот: - I-III - I-VI - I-IX	14.06. 14.09. 14.12.	Годишни информации и анализи	
4. Информација за работењето на заедниците за осигурување на имоти и лица според податоците од периодичните пресметки, за периодот: - I-III - I-VI - I-IX	14.06. 14.09. 14.12.	1. Информација (анализа) за финансиските резултати од работењето на организациите на здружен труд од областа на стопанството според податоците од завршната сметка	12.04.
5. Информација за финансиските резултати од работењето на организациите на здружен труд од општествените дејности, според податоците од периодичните пресметки, за периодот: - I-III - I-VI - I-IX	08.06. 08.09. 08.12.	2. Информација за загубите на организациите на здружен труд од областа на стопанството, според податоците од завршната сметка	20.04.
6. Информација за загубите на организациите на здружен труд од општествените дејности, според податоците од периодичните пресметки, за периодот: - I-VI - I-IX	20.09. 20.12.	3. Информација за акумулативната и репродуктивната способност на организациите на здружен труд од областа на стопанството според податоците од завршната сметка	08.06.
7. Информација за движењето на општатата и заедничката потрошувачка, за периодот: - I-III - I-VI - I-IX	30.06. 30.09. 30.12.	4. Информација за резултатите од работењето на претпријатија, банки, осигурителни организации и други единици и мешовити претпријатија и вложување на странски средства во домашни организации на здружен труд во странство, според податоците од завршната сметка	18.05.
8. Информација за извршените плаќања за инвестиции и за налозите што не можеле да се исплатат од сметките на должниците, банката на гарантот и супергарантот, за периодот: - I-XII претходната година - I-III текуштата година - I-VI " " - I-IX " "	30.04. 05.05. 05.08. 05.11.	5. Информација за работењето на банките, според податоците од завршната сметка	20.04.
		6. Информација за работењето на заедниците за осигурување на имоти и лица, според податоците од завршната сметка	20.04.
		7. Информација за финансиските резултати од работењето на организациите на здружен труд на општествените дејности, според податоците од завршната сметка	16.04.
		8. Информација за загубите на организациите на здружен труд од општествени дејности, според податоците од завршната сметка	20.04.
		9. Информација за приходите и расходите на други и на определени корисници на општествени средства, според податоците од завршната сметка	20.04.
		10. Информација (анализа) за движењето на општатата и заедничката потрошувачка	31.03.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

31. Бр. 25/26
13 април 1984 година
Београд

Полугодишни информации и анализи

- Информација за резултатите од работењето на претпријатија, банки, осигурителни организации и други единици во странство, по периодичната пресметка, за периодот I-IX претходната година 16.01.
- Информација за остварените резултати од работењето на претпријатија, банки, осигурителни организации и други единици во странство, по периодичната пресметка за периодот I-VI текуштата година 16.10.

Генерален директор
на Службата на општественото
книговодство,
М-р Џемшит Дуриќи, с. р.

Врз основа на член 1056 ст. 2 до 4 и член 56 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84) и точка 4 став 5 на Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/84 и /84), во соработка со републичките и покраинските заедници за работи на цените, Советот на Сојузната заедница за работи на цените донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ ЗА КОИ САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ИМ ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ СЕ ДОЛЖНИ ДА ИМ ДОСТАВУВААТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ

1. Организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: самоуправни организации односно заедници) не се должни на надлежните заедници за работи на цените да им доставуваат известувања за цените на своите производи и услуги, освен за производите и услугите утврдени со оваа одлука.

2. Самоуправните организации односно заедници се должни, покрај известувањата за промената на цените од точка 4 на Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година, да ѝ доставуваат на Сојузната заедница за работи на цените известување за промена на цените најдоцна 30 дена пред денот на почетокот на применувањето на цените од известувањата за цените, за следните производи, и тоа за:

Гранка	Група	Подгрупа	Назив и опис на дејноста
1	2	3	4
	01306	013060	Производство на шеќер
	01332	013320	Преработка на тутун: производство на цигари

3. Самоуправните организации односно заедници се должни на републичките и покраинските заедници за работи на цените да им доставуваат известувања за цените најдоцна 30 дена пред денот на почетокот на применувањето на цените од известувањата за цените, за следните производи, и тоа за:

Гранка	Група	Подгрупа	Назив и опис на дејноста
1	2	3	4
0102		013041	Производство на јаглен: јаглен за широка потрошувачка Колење на добиток – свежо месо: јунешко месо, свинско месо и месо од згоени пилиња – бројлери

4. Самоуправните организации односно заедници се должни на Сојузната заедница за работи на цените да ѝ доставуваат известувања за цените заради следење најдоцна во рок од осум дена од денот на почетокот на применувањето на цените од известувањата за цените за следните производи и услуги од надлежноста на федерацијата:

Гранка	Група	Подгрупа	Назив и опис на дејноста
1	2	3	4
0105	01050	010500	Област – 01 Индустрија и рударство Производство на нафтени деривати: сите производи освен оние за кои со посебен пропис на Сојузниот извршен совет е определен начинот на промена на цените
		010999	Производство на неспомнати обоени метали: сите производи
0112			Производство на соли: сите соли, освен сол за хемиска преработка и за индустријата на кожа
		011211	Производство на рамно стакло: сите производи
		011219	Производство на друго стакло: оптичко стакло
		011299	Друга преработка на неметални минерали: природни и вештачки брусеве, брусна хартија и платно за брусее
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: сите производи
	01142	011420	Производство на земјоделски машини: сеалки, комбајни и жнеачки.

1	2	3	4
01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117): сите производи, освен: машини за сметање (освен електронски), книговодствени машини, системи на машини со дупчени картички, регистарски каси, машини за пушување, неспоменати машини за мерење на тежина, машини за копирање и фотокопирање (освен машини за фотокопирање од гранката 0117) и други канцелариски машини, лабораториски и научни инструменти, хируршки, медицински и забарски машини и инструменти и опрема, како и прецизни ортопедски и протетски средства; и освен часовници од сите видови, делови, кутии и механизми, како и механизми за временско регулирање	
	011522	Производство на камиони и специјални возила: сите производи.	
	011523	Производство на патнички автомобили: сите производи	
	011524	Производство на трактори: сите производи	
	011723	Производство на комуникациони апарати и уреди: обични телефонски апарати – автоматски телефони за јавни говорници – автоматски, секретарски гарнитури – автоматски, други телефонски апарати – автоматски и телепринтери	
	011724	Производство на мерна и регулациона опрема, на средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: електрични и електронски броила и уреди за управување со тие броила	
	011741	Производство на термички апарати: електрични шпорети и комбинирани, и бојлери за домаќинството	
	011743	Производство на апарати и уреди за перење и сушење: машини за перење алишта во домаќинството	
01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството): натриум и калиум: сулфид, сулфит, бисулфит, метабиосулфит хлорат, хипохлорит, бикарбонат: соли на магнезиум и бариум; флуорни соединенија; технички гасови, освен ацетилен; киселини и анхидриди на киселини: млечна, винска, оцетна, борна и хромна; производи од преработка на кокс и камен јаглен; екстракти на дрво, резониди, конкрети, колофонииум и терпентин, деривати на сува дестилација на дрво	
01192	011920	Производство на средства за перење и козметички препарати: детергенти	
01308	013080	Производство на растителни масла и масти: растителни масти за јадење, шортенинг, коил и пекол, растителна мрс и маргарин	
	060401	Област 06 – Сообраќај и врски Превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај: превоз на товар со авиони во внатрешниот сообраќај на редовни линии	

5. Самоуправните организации односно заедници се должни на надлежната заедница за работи на цените најдоцна во рок од 8 дена од денот на почетокот на применувањето на цените да и доставуваат известувања за цените заради следење за следните производи и услуги:

Гранка	Група	Подгрупа	Назив и опис на дејноста
1	2	3	4
			Област 01 – Индустрија и рударство
		011232	Производство на градежно-техничка керамика и порцелан: електропорцелански производи
		011313	Производство на алат: алат за режење
		011314	Производство на метална амбалажа: челични боци
		011315	Производство на шајки, заковки, вијци и други жичени стоки: шајки, заковки и вијци

1	2	3	4
01139	011390	Производство на стоки за широка потрошувачка и на други метални производи: печки на течни, гасовити и цврсти горива и нивни делови; трајно горечки печки, шпорети на цврсти горива и нивни делови;	
	011420	Производство на земјоделски машини: сите производи, освен сеалки, комбајни и жнеалки	
	011526	Производство на велосипеди: сите производи	
	011722	Производство на радио и телевизиски приемници и на електроакустични апарати и уреди; радио и ТВ приемници и нивен прибор и резервни делови	
	011749	Производство на други апарати за домаќинството: правосмукалки	
	011799	Производство на неспомнати електротехнички производи: изолатори и изолационен материјал	
01192	011920	Производство на средства за перење и на козметички производи: сапуни и средства за нега на забите	
	011941	Производство на амбалажа од пластични маси: сите производи, освен амбалажа за пакување на индустриски и прехранбени производи	
01199	011990	Производство на други хемиски производи: лепила, синтетички масти и мазива	
	012111	Производство на вар: сите производи	
01212	012120	Производство на цемент: сите производи	
01213	012130	Производство на тули и керамида: сите производи	
	012141	Производство на азбестно-цементни производи: сите производи	
	012142	Производство на префабрикувани градежни елементи: сите производи	
	012143	Производство на битуменски материјали за патишта и покрови: сите производи	
01241	012410	Производство на целулоза и хартија: хартија за пишување и печатарска, илустрациона и хартија за списанија, целулозна вата и градежни плочи од хартија	
	012421	Производство на хартиена амбалажа: сите производи, освен натрон-вреќи, тетрапак и тетрабрик амбалажа и амбалажа за фармацевтската индустрија	
	012699	Производство на неспомнати текстилни производи: вата, синтетичка газа и завой	
01281	012810	Производство на кожени обувки: сите производи	
	013022	Производство на тестени производи: сите видови на тестени производи	
	013042	Преработка и конзервирање на месо: сувомесести производи полутрајни, колбасичарски производи полутрајни, сланина барена, сланина варена, месни конзерви – полутрајни, животинска маст за јадење, стерилизирани готови јадења од месо што содржат најмалку 33% месо, пакувани во конзерви или садови, смрзнати полуготови јадења, иситнети обликувани меса (кебапчиња, плескавици); смрзнати готови јадења од месо што содржат најмалку 30% месо; концентрирани супи	
	013043	Преработка и конзервирање на риба: рибини конзерви	
01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко: стерилизирано млеко, млеко во прав, храна за доенчиња и мали деца, путер, сирења: меки, полутврди, тврди и топени, павлака, кисело млеко и јогурт	
	013073	Производство на кекс и сродни производи: сите производи	
	013099	Производство на мирудии, кавовини и други прехранбени производи: пекарски квасец свеж, сурово, пржено и мелено кафе	
	013111	Производство на алкохол од растително потекло: сите видови шпиритус	
	013122	Производство на минерална вода: минерална вода со природни состојки и CO ₂	

	1	2	3	4
0134	01340	013400	Графичка дејност: школски и слични тетратки Област 02 – Земјоделство и рибарство	
		020201	Земјоделски услуги за растително производство	
		020202	Земјоделски услуги за сточарство Област 03 – Шумарство	
		030003	Искористување на шуми: огревно дрво, ТТ и електростолбови, пилоти-шипови, рудничко дрво Област 06 – Сообраќај и врски	
		060201	Превоз на патници и стоки во поморскиот сообраќај	
		060502	Превоз на стоки во друмскиот сообраќај	
		060602	Превоз на патници со такси-автомобили	
	06090	060900	ПТТ услуги: претплати за ТТ уреди, трошоци за инсталирање на ТТ уреди и испраќање на пакети Област 09 – Занаетчиство и лични услуги	
		090121	Поправка и одржување на друмски моторни возила: поправка на патнички автомобили	
		090131	Поправка и одржување на електрични апарати за домаќинството	
0902	09020		Лични услуги и услуги на домаќинствата: хемиско чистење и фризерски услуги Област 10 – Станбено-комунални дејности и уредување на населби и простори	
1001	10010		Уредување на населби и простори: приклучоци на мрежа (водоводна, канализациона, електрична, ПТТ и др.)	
1002	10020	100200	Станбена дејност: сите, освен станарини Комунални дејности: сите, освен вода, греење, изнесување на ѓубре и дистрибуција на гас за широка потрошувачка	
		110201	Осигурување: задолжително осигурување на моторни возила	
		110301	Јавни склади и пазаришта: сите услуги	
		120312	Новинско-издавачка дејност: политичко-информативни весници од локален карактер	
		120364	Прикажување на филмови: влезни билети за кино	

6. Известувањето за цените ги содржи следните податоци:

1) назив на производот односно услугата, со краток опис на основните техничко-технолошки и комерцијални карактеристики;

2) тарифен број на производот по кој е распореден во Царинската тарифа;

3) единица на мера;

4) ниво на постојната цена на производот или услугата формирана според прописите и примената на пазарот на денот на влегувањето во сила на оваа одлука;

5) вкупен растеж на цените на производите односно услугите во однос на декември 1983 година;

6) ниво на новоформираната цена на производот и услугата за кои се доставува известувањето за цените;

7) процент на зголемувањето на цените;

8) образложение за примената на критериумите за формирање на цените од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените;

9) вид на постојните и новоформираните цени (производителска, големопродажна, малопродажна);

10) износ на учеството за покривање на трошоците на прометот во малопродажната односно во големопродажната цена;

11) услови на продажбата, постојни или нови: место и начин на испорака (франко натоварено во местото на производителот, франко растоварено во местото на купувачот, франко склад на купувачот и сл.), начин на пресметување на вредноста на амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна или не е, височина и начин на пресметување на разликата за непродадените стоки и др.;

12) назив на банката кај која самоуправната организација односно заедница има одобрен кредит за обртни средства.

Покрај податоците од став 1 на оваа точка, известувањето за цените треба да го содржи и матичниот број под кој се води самоуправната организација односно заедница кај Сојузната управа за царини.

Податоците од став 1 и матичниот број од став 2 на оваа точка, самоуправната организација односно заедница ги доставува на посебен образец, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

Кон известувањето за цените се доставува и одлуката на овластениот орган на самоуправувањето на самоуправната организација односно заедница за формирањето на цените на производите и услугите.

7. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на цените на новите производи од точ. 2 до 5 на оваа одлука, како и на цените на производите и услугите од тие точки што самоуправните организации односно заедници за првпат ги произведуваат односно ги вршат.

За новите производи од став 1 на оваа точка, самоуправната организација односно заедница, покрај податоците од точка 6 (освен под 4 и 6) на оваа одлука, доставуваат:

1) доказ дека производите од известувањето за цените се нови производи, според одредбите на Одлуката за определување што се смета како нови производи кои се резултат на домашната научноистражувачка и развојна работа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/80);

2) мислење од соодветното општо здружение во рамките на Стопанската комора на Југославија или стопанската комора на републиката односно стопанската комора на автономната покраина за тоа дали е во прашање нов производ, како и за нивото на предложената цена, зависно од тоа дали се во прашање производи од надлежноста на федерацијата или на републиката односно автономната покраина.

За производите и услугите од став 1 на оваа точка што за првпат ги произведува односно ги врши, самоуправната организација односно заедница, покрај податоците од точка 6 на оваа одлука, доставува и доказ дека цените на производите и услугите од известувањето за цените се формирани до нивото на цените за исти односно слични или сродни производи или услуги, што се формирани и применети на пазарот во согласност со прописите. Како доказ за тоа служи податокот за постојната цена за ист односно сличен или сроден производ од друг производител односно вршител на услуги, со тоа што да се назначат и називот на таквиот производ односно услуга, со краток опис на основните техничко-технолошки и комерцијални карактеристики и називот на производителот односно на вршителот на услугите.

8. Самоуправните организации односно заедници што ја известуваат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани врз основа на самоуправни спогодби 30 дена пред зголемувањето на цените, во согласност со одредбите од точка 4 став 5 на Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година, се должни да ги достават податоците од точка 6 на оваа одлука, како и текстот на самоуправната спогодба за цените.

Самоуправните организации односно заедници од точ. 2 до 5 на оваа одлука се должни на надлежните заедници за работи на цените да им достават известување за цените со податоците од точка 6 на оваа одлука.

9. Ако известувањето за цените не ги содржи податоците од точка 6 на оваа одлука, надлежната заедница за работи на цените ќе побара писмено од самоуправната организација односно заедница да го дополни известувањето за цените во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на заедницата за работи на цените.

Ако самоуправната организација односно заедница не го дополни известувањето за цените во рокот од став 1 на оваа точка, ќе се смета дека известување не е ни поднесено.

10. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на производите и услугите што основната организација на здружен труд ѝ ги продава на друга основна организација на здружен труд во рамките на работната организација

односно сложената организација на здружен труд според одредбите на член 13 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

11. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат ни на производите и услугите од оваа одлука што самоуправните организации односно заедници ги произведуваат односно ги вршат врз основа на индивидуални порачки од купувачи или по пат на јавни лицитации и под услов тие производи и услуги да не се во редовната сервиска програма за производство на самоуправната организација односно заедница, како и тие производи и услуги да му се испорачуваат на познат краен потрошувач.

12. За производите и услугите што не се наведени во точ. 2 до 5 на оваа одлука, ниту за нив е определено дека цените можат да се менуваат врз основа на самоуправна спогодба за цените или со пропис на надлежниот орган на општествено-политичката заедница (точ. 4, 8 и 9 од Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година), самоуправните организации односно заедници ќе ги формираат цените на своите производи самостојно според условите на пазарот.

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на производите и услугите од надлежноста на сите општествено-политички заедници за кои самоуправните организации и заедници не се должни да им доставуваат известувања за цените на надлежните заедници за работи на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/84).

14. Оваа одлука се применува од 1 септември 1984 година.

15. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

01 Бр. 3169/1
29 август 1984 година
Белград

Претседател
на Советот на Сојузната
заедница за работи на цените,
Антон Стипанчиќ, с. р.

ПОДАТОЦИ

ШТО ГИ СОДРЖИ ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЦЕНИТЕ КОЕ САМОУПРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ОДНОСНО ЗАЕДНИЦА ГО ДОСТАВУВА ДО ЗАЕДНИЦАТА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ

Матичен број под кој во единствениот регистар на организациите односно заедниците се води основната организација на здружен труд _____

Матичен број под кој се води организацијата односно заедницата кај Сојузната управа за царини _____

Назив на банката кај која организацијата односно заедницата има одобрен кредит за обртни средства _____

Назив на производот - услугата (опис на кој основните техничко-технолошки и комерцијални карактеристики)	Тарифен број под предметниот производ е распределен во Царинската тарифа	Единица на мера (шифра*) и назив	Ниво на цената на производот и услугата		Вид на цената: - производителска - големопродажна - малопродажна	Износ на учеството за покривање на трошоците на прометот: на големо и на мало	
			постојна*)	новоформирана на зголемув.			
1	2	3	4	5	6	7	8

Услови на продажбата: место и начин на испораката (франко натоварено во местото на производителот, франко растоварено во местото на купувачот, франко складиште на купувачот и сл.), начин на пресметка на вредноста на амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна или не, височина и начин на пресметка на разликата за непродадените стоки и др. _____

Образложение за примена на критериумите за формирање на цените од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените _____

*) Шифра на единицата на мера според Правилникот за поднесување исправи во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/80, 69/81, 42/83 и 52/83)

*) Вкупен растеж на цената во однос на декември 1983 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**ОДЛУКА****ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВНОСТА СО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА ЧЛЕН 7 ТОЧ. 4 И 5 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД**

1. Работната организација „Студентски центар“, од Белград, поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста и спротивноста со Законот за здружениот труд на член 7 точ. 4 и 5 од Законот за организациите на здружен труд за студентскиот стандард („Службен гласник на СР Србија“, бр. 28/78). Предлагачот смета дека делегатите на општествената заедница и на студентите не можат да одлучуваат за утврдување на предлогот за статусните промени на организацијата која врши работи на студентскиот стандард и за утврдување на предлогот на општиот акт со кој се уредуваат условите за извршување на работите и работните задачи на вработените во оваа организација, бидејќи за наведените прашања можат да одлучуваат само оние што го здружиле трудот во организацијата која врши работи на студентскиот стандард.

Собранието на СР Србија во одговорот наведува дека нема основа за оцена на уставноста и спротивноста на член 7 од оспорениот закон, бидејќи со овој закон е утврдено дека дејноста на студентскиот стандард е од посебен општествен интерес, а со оспорениот член 7 е предвиден начинот на остварувањето на тој интерес. Основот за вакво одлучување на односите е член 49 од Уставот на СР Србија.

2. Во член 2 од оспорениот закон се утврдува дека дејноста на студентскиот стандард што ја врши организацијата на студентскиот стандард е од посебен општествен интерес. Во оспорениот член 7 точ. 4 и 5 е определено претставници на општествената заедница и студенти да учествуваат во утврдувањето на предлогот за статусните промени на организацијата и во утврдувањето на предлогот на општиот акт со кој се уредуваат условите за извршување на работите односно на работните задачи.

Во член 49 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со закон и со одлука на Собранието на општествено-политичката заедница заснована врз закон може да се утврди дека се од посебен општествен интерес определени дејности или работи на организациите на здружен труд кои вршат општествени дејности и да се уреди начинот на остварување на посебниот општествен интерес и на остварување на самоуправните права на работниците во согласност со тој интерес.

Во член 30 од Законот за здружениот труд е утврдено дека организациите на здружен труд за кои со закон или врз закон заснована одлука на Собранието на општествено-политичката заедница е утврдено дека вршат дејности или работи од посебен општествен интерес, должни се тие дејности односно работи да ги вршат под условите и на начинот со кои се обезбедува остварување на посебниот општествен интерес.

Според оцената на Уставниот суд на Југославија оспорените одредби од Законот за организациите на здружен труд за студентскиот стандард се согласни со член 49 од Уставот на СФРЈ и член 30 од Законот за здружениот труд, а учествувањето на делегатите на општествената заедница и на делегатите на студентите како корисници на услуги во одлучувањето кога се утврдува предлогот на општиот акт за статусните промени и на општиот акт со кој се утврдуваат условите за извршување на работите, е една од формите на остварувањето на општествениот интерес во организациите на здружен труд што вршат дејност на студентскиот стандард.

3. Врз основа на член 375 став 1 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 точка 1 и член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 11 јули 1984 година, донесе

Одлука

Се одбива предлогот на Работната организација „Студентски центар“, од Белград, за оценување на уставноста и спротивноста со Законот за здружениот труд на член 7 точ. 4 и 5 од Законот за организациите на здружен труд за студентскиот стандард.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседателот на Судот д-р Васил Гривчев и судиите: Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Воислав Ракиќ, Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Рамадан Враниќи и д-р Јосиф Трајковиќ.

У. бр. 225/83
11 јули 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р **Васил Гривчев**, с. р.

ОДЛУКА**ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 32 СТАВ 1 ТОЧКА 5 НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ**

1. Верољуб Паиќ, од Врњачка Бања, до Уставниот суд на Југославија даде иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/78 и 65/81) поради тоа што на самостојните занаетчи, при оданочувањето на личниот доход, не им се признава реална амортизација на основните средства во трошоци за вршење на дејноста, како што тоа им е признато на корисниците на општествени средства, со што, во однос на корисниците на општествени средства, се доведени во нерамноправна положба во вршењето на дејноста и во стекнувањето на доход на единствениот југословенски пазар.

Бидејќи утврдувањето на трошоците за вршење на дејноста на самостојните занаетчи, кои не влегуваат во основницата на оданочувањето, не е уредено со наведениот сојузен закон туку со одредбите од член 32 на Законот за даноците на граѓаните („Службен гласник на СР Србија“, бр. 27/77), Судот заклучи дека оваа иницијатива е дадена за оценување на овие одредби од републичкиот закон.

2. Со одредбите од член 32 став 1 точка 5 на Законот за даноците на граѓаните е уредено дека како трошоци за дејност, што не влегуваат во даночната основница на самостојните занаетчи, не се смета амортизацијата на зграда и на деловни простории.

3. Уставниот суд на Југославија донесе решение за поведување постапка за оценување на уставноста на оспорените одредби.

По барање од Собранието на СР Србија, Уставниот суд со заклучокот од 22 март 1983 година му определи на Собранието на СР Србија рок од три месеци и за тоа го известил со актот У-240/81 од 22 март 1983 година.

Со актот број 43-2312/82 од 7 февруари 1984 година Собранието на СР Србија го известил Судот дека Извршниот совет на Собранието на СР Србија го утврди Нацрт-законот за измени и дополненија на Законот за даноците на граѓаните со кој се предлага измена на оспорените одредби.

Измените и дополненијата на оспорената одредба не се донесени во оставениот рок.

4. Потрошената вредност односно амортизацијата на средствата за работа, вклучувајќи ги тука и зградите и деловните простории што служат за вршење на дејноста на самостојните занаетчии, не би можела да се утврди како нивни личен доход, односно како даночна основица за плаќање на данок од личниот доход.

Пропишувањето на обврска за самостојните занаетчии за плаќање данок и на амортизацијата на вредноста на зградите и деловните простории ги доведува самостојните занаетчии во нерамноправна положба во вршењето на дејноста и во стекнувањето на доходот на единствениот југословенски пазар со работниците во организацијата на здружен труд која не плаќа даноци и други давачки на вредноста на амортизацијата на деловните згради и простории, што не би било согласно со одредбите од член 251 на Уставот на СФРЈ.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 13 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 9 јули 1984 година, донесе

О д л у к а

Се утврдува дека одредбите од член 32 став 1 точка 5 на Законот за даноците на граѓаните не се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: претседателот на Судот д-р Васил Гривчев и судиите: Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, Радко Мочивник, Воислав Ракиќ, Мустафа Сефо, Милосав Стиовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Александар Фира и Душан Штрбац.

У-број 240/81
9 јули 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р **Васил Гривчев**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот на депонирање и враќање на девизи на граѓаните од депозит кај Народната банка на Југославија, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/84, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ДЕПОНИРАЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ ОД ДЕПОЗИТ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Точка 28 се брише, а точка 29 станува точка 28.
Од Народната банка на Југославија, Белград, 16 август 1984 година

СОДРЖИНА :

Страна

452. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година ————— 1103
453. Одлука за утврдување на височината на сразмерниот дел од трошоците за водење на постапката за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување што им се надоместуваат на самоуправниите интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и автономните покраини за 1983 година — 1103
454. Одлука за измени на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1984 година ————— 1104
455. Правилник за роковите за обработка и објавување на финансиски податоци, показатели, информации и анализи на Службата на општественото книговодство од интерес за целата земја — — — 1104
456. Одлука за определување на производите и услугите од надлежноста на сите општествено-политички заедници за кои самоуправниите организации и заедници не се должни да им доставуваат известувања за цените на надлежните заедници за работи на цените и за определување на производите и услугите за кои самоуправниите организации и заедници се должни да им доставуваат на заедниците за работи на цените известувања за цените заради следење ————— 1112
- Одлука за оценување на уставноста и спротивноста со Законот на член 7 точ. 4 и 5 од Законот за организациите на здружен труд за студентскиот стандард ————— 1117
- Одлука за оцена на уставноста на одредбите од член 32 став 1 точка 5 на Законот за даноците на граѓаните ————— 1118
- Исправка на Одлуката за начинот на депонирање и враќање на девизи на граѓаните од депозит кај Народната банка на Југославија — — — — — 1118